

TOYOTA HILUX



Ценовник за TOYOTA HILUX

(Гарантирана цена при плащане на ново возило!)

Ниво на опремување	Кабина	Тип на погон	Врати	Места	Мотор	Пренос	Цена во € со ДДВ:	Цена во МКД со ДДВ:
COMFORT	Единечна кабина	4x4	2 врати	1+1	2.4 D-4D	6 М/Т	41,890 €	2,597,180
COMFORT	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.4 D-4D S&S	6 М/Т	43,990 €	2,727,380
STYLE	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.4 D-4D S&S	6 М/Т	47,790 €	2,962,980
STYLE 6A/T	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.4 D-4D S&S	6 A/T	49,290 €	3,055,980
LUXURY 6A/T	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.4 D-4D S&S	6 A/T	53,590 €	3,322,580
LUXURY 6A/T	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.8 D-4D S&S	6 A/T	56,390 €	3,496,180
INVINCIBLE 6A/T	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.8 D-4D S&S	6 A/T	57,590 €	3,570,580
INVINCIBLE JBL 6A/T	Дупла кабина	4x4	4 врати	4+1	2.8 D-4D S&S	6 A/T	59,590 €	3,694,580

Нивоа на опремување Hilux

Важност од: 24.10.2023

Comfort

- VSC - Систем за контрола при управување на возилото (Vehicle Stability Control)
- Распределување на силата на сопирање и помош при ненадејно сопирање (EBD + BA)
- Активна контрола на погонот на четирите тркала преку системот A-TRC (Active Traction Control), кој вклучува:
 - автоматска блокада на тркалата кои пролизгуваат и автоматско прераспределување на вртежниот момент кон тркалата со најдобар контакт со подлогата
 - електронска контрола на вртежите на моторот
- Анти-блокирачки систем за сопирање (ABS)
- 2 двостепени фронтални воздушни перничкиња на предните седишта
- 2 странични воздушни перничкиња на предните седишта
- 2 воздушни перничкиња тип "Завеси" на предните и задните седишта
- Воздушно перниче за колената на возачот
- Помош при тргнување на закосена подлога (HAC)
- Халогени фарови со автоматска активација (сензор за светло)
- Стилизирани црни челични бандаша со пневматички димензија 265/65 R17 All terrain
- Стандардна резервна гума, монтирана под подот на товарниот дел
- Предни и задни калници
- Греени надворешни странични ретровизори (црно кукиште)
- Регулирање на потпирачите за глава на сите седишта
- Волан со прилагодување по висина и длабочина
- Заклучување на задната врата на товарниот простор
- Трепкачи, интегрирани во страничните надворешни ретровизори
- Зајакната суспензија
- Блокада за задниот диференцијал
- LED задни стоп светла
- Приказ на аголот на предните гуми
- Автоматски предни халогени фарови со автоматско вклучување на дневни светла
- Браници во боја на каросерија
- Stop & Start систем на моторот (не кај единечна кабина)

- Радио CD/MP3/WMA со Aux-in и USB приклучоци, 4 звучника (2 за Единечна кабина) и антена + Bluetooth
- Систем за намалување на занесувањето на возилот при влечење приколка (TSC)
- Звучен сигнал за забравени светла и забравен контакт клуч на инструмент табла
- Фиксно задно стакло
- 12 V електричен приклучок напред
- Систем Pitch&Bounce Control, контрола на понирање и кревање на предницата при силно запирање и тргнување, како и при преоѓање преку нерамнини на подлогата
- Дополнителна заштита на шасијата и резервоарот
- Монохроман мулти информациски LCD дисплеј во инструмент таблата
- Централно заклучување со далечинска команда
- Индикатор за промена на степен на пренос за оптимална потрошувачка
- Команди на воланот за контрола на аудио системот и телефонот
- Потпирач за рака и кутија за алат, држач за чаши и преграда со заклучување
- Греење на задно фиксно стакло
- Ретровизори и рачки за отворање - црни
- Рачно регулирање на предните седишта
- Клима уред со филтер за полен и филтер за чист воздух
- Дополнително загревање на моторот и загревање на воздухот во кабината преку електричен керамички греач во клима уредот; загревање на горивото, зајакнат starter и алтернатор
- Џебови на задниот дел на предните седалки и во задните врати
- Зелено тонирани странични и задно стакло
- Греење во просторот за нозе кон задните патници
- Предни и задни електрично регулирани прозорци
- Ракофати над главите и пред вратите за патниците напред и назад
- 4.2" мулти информациски дисплеј - борд компјутер

Style (дополнително на ниво Comfort):

- Toyota Touch мултимедијален систем:
 - 8.0" екран во боја, чувствителен на допир со интуитивен интерфејс за "прилагодување и преликување" на менито
 - Аудиосистем со 6 звучника
 - Вградено радио FM / AM / DAB (MP3/WMA)
 - USB и аудио приклучоци за поврзување со преносни MP3 носачи
 - Bluetooth® поврзување на мобилен телефон за разговори со слободни раце (Hands Free), за продуцирање на музика и пристап до именикот од мобилниот телефон.
 - Приказ на информации од борд компјутерот и прилагодувањата на екранот
 - Задна камера за помош при паркирање со приказ на екранот
 - Хромирана решетка пред падиликот и заден браник
 - Хромирани надворешни и внатрешни рачки за отворање
 - Алу бандаша во црна боја со пневматички со димензија 265/65 R17
 - LSD диференцијал со ограничено пролизгување
 - Двонзонски Автоматски клима уред
 - Android Auto/Apple CarPlay интеграција
- 220V електричен приклучок во кабината
- Електрично преклопиви и греени надворешни ретровизори
- E-call
- Волан обложен во кожа со аудио команди
- Потпирач за раце на задни седишта
- Прскалки за чистење на фаровите
- Регулирање на седиште на возачот по височина
- Силвер декор на централната конзола, воланот и вратите
- Засенувач со огледало за совозачот
- Затемнети задни странични и задно стакло
- Хромирани странични кукишта на надворешни ретровизори со ел.преклопување
- Предни спортски седишта со велур постава
- Сигнализација за ненадејно сопирање (EBS)
- Темпомат (Cruise Control)
- Помош при споро спуштање по надолнина (DAC)
- LED Фарови за магла

Ценовник за TOYOTA HILUX

Luxury (ниво Style плус):


Toyota Safety Sense 2 систем за активна безбедност кој вклучува:

- **Pre-Collision System (PCS)** - Активен систем, за помош при избегнување на челен судир, кој го предупредува возачот преку аудио и видео сигнал, а во случај на отсуство на реакција на возачот го сопира автомобилот
- **Lane Keep Assist (LKA)** - систем за следење коловозна лента, преку корекција на воланот за ненамерно напуштање на лентата (при заспивање)
- **Road Sign Assist (RSA)** - систем за препознавање на патните знаци со приказ на дисплеј
- **Интелигентен Адаптивен Темпомат (iACC)** – ја одржува зададената брзина и сопира во однос на возилото кое го следиме.
- **Препознавање на пешаци и велосипедисти** – ги забележува пешаците (дење/ноге) и велосипедисти (дење) и реагира со звучно и визуелно предупредување и ја активира сопирачката за избегнување судир
- **LED фарови** со адаптивен систем за автоматско регулирање на висина на сноп
- **Двобојни бандаши** од лесна легура со пневматичи 265/60/18 (за асфалт)
- **Smart Entry&Start** систем за влез и стартување на автомобилот
- **Кожни седишта** со грејачи на предните седишта
- **Грејачи** за одмрзување на метлиците од бришачите на ветробранско стакло
- **Електрохроматски** внатрешен ретровизор

Invincible (ниво Luxury плус):

- **Invincible** кожно поставување во кабината
 - **Invincible** црни бандаши од лесна легура со пневматичи 265/60/18 (за асфалт)
 - **Invincible LED** фарови без прскалки
 - Странични огледала со лакирани кукишта во црна боја
 - Црни заштитни полумесеци на крилата
 - Црна маска на предната решетка
 - Црни рачки на вратите
 - Црни оквири на фаровите за магла
 - Црни рачка на вратата за отворање на товарниот простор
 - Црни рамки на прозорите
 - Специјален **INVINCIBLE** кожен тапацир
 - Странични скапила за лесен пристап во кабината
 - Кожен тапацир на вратите се осветлување
- Дополнителен пакет за INVINCIBLE JBL:**
- **JBL** аудио систем
 - Навигациски систем со карти на Европа
 - Предни и задни паркинг сензори

LEGENDARY CAPABILITIES



ДОСТАПНИ БОИ



* Металик боја. Доплаќање за боја металик - 700 €, за **Бисерна боја (070) - 900 € со ДДВ

ГАРАНЦИЈА :TOYOTA RELAX- 10 години гаранција! Гаранција за заштита од корозија: 6 години (3 години за товарниот простор)

Патна помош : 5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден
5 години (Европа) - 3.900,00 Ден

Технички карактеристики	Единица мерка	2.4 D-4D (4x2)	2.4 D-4D (4x4)	2.8 D-4D (4x4)
Работна зафатнина на моторот	см3	2393	2393	2755
Максимална моќност	KS при врт./мин	150 / 3400	150 / 3400	204 / 3000
Максимален вртежен момент	Nm при врт./мин	400 / 1600-2000	400 / 1600-2000	500 / 1600-2800
Трансмисија	тип	6-степенa рачна	6-степенa рачна	6AT
Максимална брзина	km/h	175	170	175
Забрзување (0 - 100 km/h)	секунди	13.2	12.8	10.7
Потрошувачка (комбиниран циклус)*	l / 100 km	8.8-10.0	8.5-9.7	8.7-9.9
Емисии CO2 (комбиниран циклус) WLTP*	g / km	240-265	224-256	227-260
Еко норма		Euro 6	Euro 6	Euro 6

* Потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 се измерени во контролирни услови според Директива 80/1268/ЕЕС. Стилот на возење, како и други услови (патна подлога, гужва, товар, број на патници и др.) влијаат на разликите во потрошувачка.

**Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

Димензии на автомобилот	Единица мерка	Единечна кабина	Продолжена кабина	Дупла кабина
Вкупна должина	mm	5,325	5,330	5,330
Вкупна ширина	mm	1,800	1,855	1855/1900
Вкупна височина	mm	1,795	1,810	1,815
Меѓусовинско растојание	mm	3,085	3,085	3,085
Растојание меѓу предните тркала - трага	mm	1,495	1,535	1,535
Растојание меѓу задните тркала - трага	mm	1,510	1,550	1,550
Преден превес (растојание меѓу центарот на тркалото и браникот)	mm	990	985	985
Заден превес	mm	1,255	1,255	1,255
Минимален клиренс (растојание од тлото)	mm	227	289	310
Приоден агол (преден браник)	o	29	29	29
Приоден агол (задан браник)	o	25	26	26
Товарен простор	Единица мерка	Единечна кабина	Продолжена кабина	Дупла кабина
Вкупна должина	mm	2,315	1,808	1,555
Вкупна ширина	mm	1,575	1,540	1,540
Вкупна височина	mm	480	480	480

• TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава